

Балканска

Београд
Јуни 51



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Четврток, 26 август 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 4 динари. —
Прегледатата за 1971 година внесува
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1. Пошт. факс 226. —
Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933
и 50-934; Преплатна служба 51-732;
Пролетна служба 51-671

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици. — Огласи според тарифата —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за прегледата,
посебни изданија и огласи 608 3-291-2

491.

Врз основа на точка 7 од Уставниот амандман XXXIII и член 3 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), во спогодба со извршните совети на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТИ

1. Заради остварување на одговорноста на републиките и автономните покраини во вршењето на одредени функции на федерацијата во областите утврдени во точка 1 на Амандманот XXXIII и заради нивно учество во постапката за усогласување на ставовите по прашањата од тие области, како и заради следење на спроведувањето на политиката и извршувањето на сојузните прописи од тие области, се формираат меѓуреպублички комитети.

2. Во меѓуреպубличките комитети, во границите на нивниот делокруг, републиките и автономните покраини ги усогласуваат ставовите по предлозите за утврдување на политиката на федерацијата и за донесување на сојузни закони и други акти, како и за донесување прописи за извршување на сојузните закони и други акти ако усогласувањето на ставовите е предвидено во тие закони односно акти.

3. Меѓуреպубличките комитети, во границите на својот делокруг, го следат спроведувањето на политиката на федерацијата и на сојузните прописи од точка 2 на оваа одлука, и за своите мислења и предлози го известуваат Сојузниот извршен совет и републичките и покраинските извршни совети.

4. Меѓуреպубличките комитети, од гледиштето на усогласување на интересите на републиките и автономните покраини, по своја иницијатива или на барање на Сојузниот извршен совет разгледуваат и други прашања од областа за која се формирани, а за кои со Уставот на СФРЈ не е предвидено задолжително усогласување на ставовите на органите на федерацијата и на надлежните републички и покраински органи, и за тие прашања му даваат на Сојузниот извршен совет мислења и предлози.

5. Меѓуреպублички комитети се:

- 1) Меѓуреպублички комитет за развојна политика;
- 2) Меѓуреպублички комитет за областа на монетарниот систем;
- 3) Меѓуреպублички комитет за областа на надворешнотрговскиот и девизниот систем;
- 4) Меѓуреպублички комитет за областа на пазарот;
- 5) Меѓуреպублички комитет за областа на финансиите.

6. Во делокругот на Меѓуреպубличкиот комитет за развојна политика спаѓаат прашањата што се однесуваат на основите на општествениот план на Југославија и на кредитирањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

7. Во делокругот на Меѓуреպубличкиот комитет за областа на монетарниот систем спаѓаат прашањата што се однесуваат на монетарниот систем и на емисијата на пари и на кредитните односи со странство.

8. Во делокругот на Меѓуреպубличкиот комитет за областа на надворешнотрговскиот и девизниот систем спаѓаат прашањата што се однесуваат на прометот на стоки и услуги со странство и на девизниот систем.

9. Во делокругот на Меѓуреպубличкиот комитет за областа на пазарот спаѓаат прашањата што се однесуваат на општествената контрола на цените и услугите, на мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги во земјата, на царинската и вонцаринската заштита, на мерките што се основ за компензација и на начинот и формата на компензацијата, на здружувањето на стопанските организации во стопанска комора на целата територија на Југославија и на задолжителното здружување на работните организации во деловните заедници.

10. Во делокругот на Меѓуреպубличкиот комитет за областа на финансиите спаѓаат прашањата што се однесуваат на системот, изворите и вкупниот обем на средствата за финансирање на федерацијата, на утврдувањето на приходите на општествено-политичките заедници што се остваруваат со оданочување на производителите и услугите во прометот, како и на основањето на фондови на федерацијата и на преземањето на обврски што не се предвидени со Уставот на СФРЈ.

11. Меѓуреպубличките комитети ги утврдуваат усогласените ставови по прашањата што ги разгледуваат во форма на заклучоци. Своите заклучоци комитетите им ги доставуваат на Сојузниот извршен совет и на републичките и покраинските извршни совети.

Меѓуреպубличките комитети се должни да го известат Сојузниот извршен совет и републичките и покраинските извршни совети и за прашањата по кои не е постигнато усогласување на ставовите, како и за ставот на членовите на комитетот од секоја република и автономна покраина по тие прашања.

12. Членовите на Меѓуреպубличките комитети заземаат ставови во комитетот од името на републиката односно на автономната покраина што ги делегирала во комитетот, водејќи сметка за интересите на републиката односно на автономната покраина и за интересите на општествената заедница како целина.

Во меѓуреպубличките комитети ставовите на надлежните републички и покраински органи, во смисла на точка 2 став 3 од Амандманот XXXIII, се усогласени, ако сите членови на комитетот се изјаснат дека го прифаќаат предлогот на закон или на друг акт или дека не се противат на нивното донесување.

Усогласените ставови можат да се менуваат само по постапката предвидена за усогласување на ставовите во комитетот, освен ако Сојузниот извршен совет на седница, во согласност со претставниците на извршните совети на сите републики и автономни покраини, не одреди поинаку.

13. Меѓурепубличкиот комитет се состои од претседател и осум членови.

Претседателот на комитетот го одредува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови.

Извршниот совет на секоја република и извршниот совет на секоја автономна покраина делегира во секој меѓурепублички комитет по еден член и за тоа, како и за дополнителните промени, го известува Сојузниот извршен совет.

14. Член на меѓурепубличкиот комитет кој е спречен да учествува во работата на комитетот го заменува лицето што ќе го одреди извршниот совет на соодветната република односно на автономната покраина.

15. Републичкиот односно покраинскиот извршен совет може да одреди во работата на меѓурепубличкиот комитет по одредено прашање да учествува, со сите права на делегиран член, посебно одреден претставник на републиката односно на автономната покраина, за што републичкиот односно покраинскиот извршен совет го известува Сојузниот извршен совет пред седницата на комитетот, со назначување по кои прашања таквиот претставник е овластен да учествува во работата на комитетот.

16. Претседателот на меѓурепубличкиот комитет се грижи за подготвување на седницата на комитетот, предлага дневен ред на седницата, ја свикува седницата, претседава на седницата и се грижи за извршувањето на заклучоците на комитетот.

Претседателот е должен да свика седница на комитетот кога на дневен ред на седницата на Сојузниот извршен совет се наоѓа прашање од делокругот на комитетот за кое надлежните органи на федерацијата одлучуваат врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи.

Претседателот ќе свика седница и ако тоа го бара еден член на комитетот и ќе го назначи прашањето што ќе се разгледува на односната седница.

17. Кон поканата за седницата, на членовите на меѓурепубличкиот комитет им се доставуваат и предлогот на дневниот ред на седницата и материјалите кон секоја точка на дневниот ред на седницата.

Поканата за седницата и соодветните материјали им се доставуваат на членовите на комитетот најдоцна осум дена пред денот одреден за одржување на седницата на комитетот, ако со деловникот не е одредено поинаку.

Во поглед на подготвувањето на материјалите за седницата на комитетот согласно се применуваат одредбите на Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67 и 17/69) што се однесуваат на подготвувањето на материјалите за седницата на Сојузниот извршен совет.

18. Во текот на седницата на меѓурепубличкиот комитет се води записник.

Записникот содржи податоци за членовите на комитетот кои присуствувале на седницата и за прашањата што се разгледувани на седницата, како и заклучоци за секое прашање што е разгледувано на седницата.

Во записникот особено се внесува податок дали е постигната согласност по прашањето од точка 2 на оваа одлука. Ако согласност не е постигната, во записникот се внесуваат ставовите на членовите на комитетот од секоја република и автономна покраина.

19. Меѓурепубличкиот комитет донесува деловник за својата работа.

20. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на меѓурепубличките комитети, го обезбедува секретарот на Сојузниот извршен совет.

21. Сојузните органи на управата и сојузните организации во постапката за подготвување предлози на прописи во областите утврдени во Амандманот XXXIII се должни да соработуваат со надлежните републички и покраински органи на управата односно организации.

Сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет, во рамките на својот делокруг, на меѓурепубличките комитети им даваат податоци и известувања што им се потребни при работата.

Меѓурепубличкиот комитет може да бара републичките и покраинските органи на управата односно организации да му ги достават податоците со кои располагаат, а кои се од интерес за работата на комитетот.

22. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 170

19 август 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

492.

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ И КОМИТЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Секое прашање што е предложено за дневен ред на седница на Сојузниот извршен совет се разгледува, по правило, пред седницата на Советот, во работните тела на Советот.

Ако се работи за прашање чие решавање не бара претходно разгледување во работните тела на Советот или за прашање кое бара итно решавање, претседателот на Советот може таквото прашање да го внесе во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот и без претходно разгледување во работното тело на Советот.

2. Работни тела на Сојузниот извршен совет се постојани комисији и комитети на Советот.

3. Кон секој предлог за ставање на определено прашање на дневен ред на седница на Сојузниот извршен совет предлагачот е должен да предложи и писмено формулирани заклучоци на Советот по тоа прашање.

4. Постојани комисији на Сојузниот извршен совет се:

- 1) Комисија за надворешни работи и за безбедност на земјата;
- 2) Комисија за општествено-политички и организациони прашања;
- 3) Комисија за економска политика;
- 4) Комисија за економски односи со странство;
- 5) Комисија за буџетски прашања;
- 6) Комисија за кадровски и административни прашања;
- 7) Комисија за мобилизациони подготовки на сојузните органи;
- 8) Комисија за станбени прашања.

5. Комисијата за надворешни работи и за безбедност на земјата ги разгледува прашањата на политичките односи на Југославија со други држави и меѓународни организации, прашањата од областа на народната одбрана и други прашања од значење за безбедноста на земјата.

6. Комисијата за општествено-политички и организациони прашања ги разгледува прашањата на општествено-политичкиот систем, основните прашања на самоуправните односи, прашањата што се однесуваат на заштитата и остварувањето на уставноста и законитоста, на слободите и правата на граѓаните, на правната положба на странците, на правосудниот систем, на организацијата и работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации и други прашања од областа на внатрешната политика.

7. Комисијата за економска политика ги разгледува прашањата од областа на пазарот, на финансите, на надворешнотрговскиот и девизниот систем, на царинската и вонцаринската заштита, на трудот и работните односи и други прашања од областа на стопанството.

8. Комисијата за економски односи со странство ги разгледува прашањата што се однесуваат на економските односи на Југославија со други држави и со регионални и меѓународни економски организации.

9. Комисијата за буџетски прашања ги разгледува прашањата на подготовката и извршувањето на сојузниот буџет, на подготовката на завршната сметка за извршувањето на сојузниот буџет, на користењето на буџетските резерви и на резервниот фонд на федерацијата.

10. Комисијата за кадровски и административни прашања ги следи и ги разгледува прашањата на кадровската политика во сојузните органи на управата и во сојузните организации, дава мислење за назначувањата и разрешувањата од должност на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет и за височината на личниот доход и на другите надоместоци на тие функционери, донесува решенија во управна постапка од надлежноста на Советот и други поединечни решенија во работите од надлежноста на Советот за чие донесување ќе ја овласти Советот, одобрува склучување на договори за купување и продажба на земјиште и згради од надлежноста на Советот и ги разгледува предлозите за доделување одликувања од надлежноста на Советот.

Решенијата што ги донесува Комисијата за кадровски и административни прашања ги потпишува претседателот на комисијата.

11. Комисијата за мобилизациони подготовки на сојузните органи ги разгледува прашањата во врска со изработката на воена организација на сојузните органи и со подготвувањето на воени планови и мерки за функционирање на сојузните органи за случај на војна и на непосредна воена опасност, како и други прашања од надлежноста на Сојузниот извршен совет што се однесуваат на работата на сојузните органи во подготвувањето на одбраната на земјата во воена состојба.

12. Комисијата за станбени прашања ги разгледува потребите и можностите за станбена изградба за сојузните функционери, им дава на користење станови на функционерите одредени во Одлуката за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66 и 27/68) и врши други работи одредени со таа одлука.

Решенијата што ги донесува Комисијата за станбени прашања ги потпишува претседателот на комисијата.

13. Постојаната комисија на Сојузниот извршен совет ја сочинуваат претседател и членови на комисијата.

Претседателот и најмалку два члена на комисијата Советот ги именува од редот на членовите на Советот, а другите членови на комисијата — од редот на функционерите во сојузната органи на управата и во сојузните организации и од функционерите во Советот односно во стручните служби на Советот, како и од функционерите на Сојузот на синдикатите на Југославија, на Сојузната стопанска комора и на другите асоцијации на работните и други организации што вршат дејност на целата територија на Југославија.

Членовите на Советот — претседатели на меѓурегионални комитети се членови на Комисијата за економска политика.

14. Комитети на Сојузниот извршен совет се:

- 1) Комитет за надворешни миграциони движења;
- 2) Комитет за боречки прашања;
- 3) Комитет за туризам;
- 4) Комитет за прашања на науката и технологијата.

15. Комитетот за надворешни миграциони движења ги разгледува прашањата на запослувањето на југословенските граѓани во странство, на заштитата на нивните права во странство и во земјата и прашањата во врска со нивното враќање и запослување во земјата.

16. Комитетот за боречки прашања ги разгледува прашањата што се однесуваат на основните права на борците, на воените инвалиди и на семејствата на паднати борци.

17. Комитетот за туризам ги разгледува прашањата од надлежноста на Сојузниот извршен совет од гледиштето на обезбедување услови за развој и унапредување на туризмот и на соработка со други земји и меѓународни организации во областа на туризмот.

18. Комитетот за прашања на науката и технологијата ги разгледува прашањата од надлежноста на Сојузниот извршен совет од гледиштето на обезбедување услови за развој на науката и технологијата, на модернизација и примена на научните и техничките достигнувања во стопанството и во другите области, како и прашањата на соработката со други земји и меѓународни организации во областа на науката и технологијата.

19. Претседателот на комитетот го именува Сојузниот извршен совет од редот на членовите на Советот, а членовите на комитетот — од редот на членовите на Советот, на функционерите на сојузните органи на управата и сојузните организации од областа за која комитетот се формира и од редот на лицата што работат во заинтересираните работни и други самоуправни организации.

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67 и 17/69) и одредбите на одлуките на Советот за организацијата и работата на работните тела на Советот, што се во спротивност со одредбите на оваа одлука.

21. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 172
19 август 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмал Биџиќ, с. р.

493.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

1. Сојузните совети и сојузните организации кои, според член 49 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, се укинуваат и престануваат со работа на 1 октомври 1971 година ќе постапат со невршените предмети, со архивата, со инвентарот, со финансиските и другите средства што ги користат, на начинот определен со оваа одлука.

Според одредбите на оваа одлука ќе постанат и Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет, кој престанува со работа на 1 октомври 1971 година (член 30 од Законот за Сојузниот извршен совет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71).

2. Сојузните совети и сојузните организации од точка 1 на оваа одлука (во понатамошниот текст:

организациите од точка 1 на оваа одлука) ќе ги заклучат своите книги и евиденции со 30 септември 1971 година.

До 30 септември 1971 година организациите од точка 1 на оваа одлука ќе ги завршат сите предмети во управна постапка и ќе им достават решенија на странците.

Организациите од точка 1 на оваа одлука на сите несвршени предмети што се однесуваат на прашања кои повеќе не се во надлежност на Федерацијата ќе стават за тоа забелешка и ќе ги одложат во архивата на свршените предмети.

За предметите од став 3 на оваа точка ќе се состави извештај, кој ќе содржи: број и датум на предметот, содржина на предметот, број на прилозите, назначување под кој број предметот е одложен во архивата и каде се наоѓа архивата. По еден примерок од извештајот им се доставува на републичките и покраинските извршни совети и на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

Сојузните органи на управата и сојузните организации што продолжуваат со работата, ќе постапат на начинот одреден во ст. 2, 3 и 4 на оваа точка со предметите што се однесуваат на работите кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се во надлежност на органите на федерацијата.

3. Организациите од точка 3 на оваа одлука до 30 септември 1971 година ќе состават списоци на несвршените предмети кои, според член 50 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, им се предаваат на надлежните сојузни органи на управата односно на сојузните организации, и тоа по еден список за секој сојузен орган на управата односно за секоја сојузна организација на која несвршените предмети ѝ се предаваат. Во списокот на несвршените предмети ќе се означат и нивните прилози.

На начинот одреден во став 1 на оваа точка ќе постапат и сојузните органи на управата и сојузните организации со несвршените предмети што се однесуваат на работите кои, според Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, преминуваат во надлежност на друг сојузен орган на управата односно на друга сојузна организација.

4. Организациите од точка 1 на оваа одлука до 30 септември 1971 година ќе состават списоци на работниците кои работеле на работите што преминуваат во надлежност на други сојузни органи на управата односно на други сојузни организации, и тоа по еден список за секој сојузен орган на управата односно за секоја сојузна организација што ги презема односните работи. Организациите од точка 1 на оваа одлука до 30 септември 1971 година ќе состават и список на работниците кои не се преземени и ќе ѝ го достават на Комисијата за усогласување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации во спроведувањето на реорганизацијата на сојузната управа.

Сојузните органи на управата и сојузните организации кои според Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации продолжиле да работат, ќе состават списоци на работниците кои работеле на работите што со тој закон преминуваат во надлежност на други сојузни органи на управата и на други сојузни организации.

Списоците од ст. 1 и 2 на оваа точка треба да содржат податоци за школската односно стручната подготовка на работниците, за работното место, за годините на возраста и за времето поминато на работа.

5. Сојузните органи на управата и сојузните организации во чија надлежност преминуваат работите на организациите од точка 1 на оваа одлука ќе ги преземат тие работи и работниците што работеле на тие работи на 30 септември 1971 година а според списоците составени во смисла на точка 3 став 1 и точка 4 став 1 од оваа одлука.

Сојузните органи на управата и сојузните организации на кои делокругот им е изменет со Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации (точка 3 став 2 и точка 4 став 3), на 30 септември 1971 година ќе извршат примопредавање на несвршените предмети и преземање на работниците кои работеле на соодветните работи.

За примопредавањето на несвршените предмети и за преземањето на работниците се составува записник. Еден примерок од записникот останува во архивата на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација што го извршила предавањето на несвршените предмети и ги разрешила од должноста работниците, еден примерок од записникот му се доставува на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација што ги примила несвршените предмети и ги презела работниците, а еден примерок од записникот му се доставува на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

6. За остварување на правата на работниците според одредбите на чл. 53 и 55 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, ќе се грижи Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

Финансиските средства за обезбедување на правата на работниците од став 1 на оваа точка ќе ги обезбеди Сојузниот секретаријат за финансии.

Организациите од точка 1 на оваа одлука ќе им ги исплатат личните доходи за октомври 1971 година на сите работници што се затекле на работа во тие организации на 30 септември 1971 година.

7. Организациите од точка 1 на оваа одлука на 30 септември 1971 година на Сервисот за административни и сметководствени работи на Сојузниот извршен совет ќе му ја предадат архивата на свршените предмети со соодветните евиденции.

За примопредавањето на архивата од став 1 на оваа точка се составува записник. Еден примерок од записникот се чува во Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи.

8. Организациите од точка 1 на оваа одлука ќе состават список на своите печати и штембили со нивни отпечатоци. Вака составениот список заедно со печатите и штембилите ќе му се предаде на Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи на 30 септември 1971 година.

Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи ќе ги чува во својата архива преземените списоци, а печатите и штембилите ќе ги уништи по комисиски пат.

9. Инвентарот и другиот имот на организациите од точка 1 на оваа одлука, освен финансиските средства и обврски, ќе ги преземе на 30 септември 1971 година Управата на зградите на сојузните органи.

Управата на зградите на сојузните органи ќе ѝ предложи на Комисијата за усогласување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации во спроведувањето на реорганизацијата на сојузната управа распределба и начин на давање на користење на инвентарот од став 1 на оваа точка на сојузните органи на управата односно на сојузните организации што ги презеле работите на организациите од точка 1 на оваа одлука и на другите сојузни органи на управата и сојузни организации.

10. Организациите од точка 1 на оваа одлука ќе ги состават своите завршни сметки за периодот од 1 јануари до 30 септември 1971 година и ќе му ги достават на Сојузниот секретаријат за финансии најдоцна до 15 октомври 1971 година.

Сојузните секретаријат за финансии ќе му предложи на Сојузниот извршен совет начин и распоред на користењето на средствата преостанати по завршните сметки од став 1 на оваа точка и на непотрошените девизни средства на организациите од точка 1 на оваа одлука, како и на соодветните средства на сојузните органи на управата и на со-

Јузните организации чии работи се пренесуваат во надлежност на други сојузни органи на управата односно сојузни организации.

11. Обврските и побарувањата на организациите од точка 1 на оваа одлука се пренесуваат врз сојузните органи на управата и сојузните организации што ги преземаат нивните работи.

Обврските и побарувањата на организациите од точка 1 на оваа одлука што произлегуваат од работите кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се во надлежност на органите на федерацијата, се пренесуваат врз Сојузниот секретаријат за финансии.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 173

19 август 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

494.

Врз основа на член 58 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ЧИЕ СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ Е ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

1. Во Одлуката за определување на растителните болести и штетници чие спречување и сузбивање е од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/65 и 40/69) во точка 1 во одредба под а) по редниот број 26 се додаваат пет нови редни броја, кои гласат:

- „27) Colletotrichum graminicolum
- 28) Helminthosporium maydis
- 29) Physalospora Zeae
- 30) Physoderma maydis
- 31) Scelorespora graminicola“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 171

19 август 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги и помош во организацијата на Светското првенство одржано 1970 година во Југославија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Renato William Jones, претседател на Меѓународната организација на кошарките (аматери);

Бр. 92

21 мај 1970 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето на пријателски и добрососедски односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Enrico Martino, италијански амбасадор во Бери.

Бр. 93

22 мај 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод стогодишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата помеѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гимназијата во Валево,

Учителската школа „Душан Тривунац“ — Алексинац;

по повод педесетогодишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

Учителската школа во Пирот,

Учителската школа „Желимир Ђурић“ во Титово Ужице;

по повод педесетогодишнината од работата, а за извонредни заслуги на стимулирањето на домашното драмско творештво, унапредувањето на театарскиот израз, развивањето на меѓурегионалната и меѓунационалната соработка и меѓусебното зближување на националните култури, со што е даден значаен придонес на негувањето и јакнењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Стеријино позорје — Нови Сад;

по повод дваесет и петогодишнината од излегувањето на весникот, а за особени заслуги и придонес во развојот на напредните идеи, зацврстувањето и развивањето на работничкото самоуправање и социјалистичките општествени односи и придонес на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

Неделниот политичко-информативниот весник „Liberlatea“, орган на Покраинската конференција на ССРНС за Војводина;

по повод на дваесет и петгодишнината од излегувањето на весникот, а за особени заслуги и придонес во развивањето на напредните идеи, зацврстувањето и развивањето на републичкото самоуправање и социјалистичките општествени односи и придонес на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Неделниот информативно-политички весник „Руске слово“, орган на Покраинската конференција на ССРНС за Војводина;

по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето на весникот, а за особени заслуги и придонесот во ширењето на напредните идеи и воспитувањето на младината во духот на развивањето на братството и единството меѓу нашите народи

Младинскиот весник „Képes Ifjuság“ — Нови Сад;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радујков Радомир.

Бр. 94

25 мај 1970 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Бајковиќ Филип, Попивоца Крсто.

Бр. 97

29 мај 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот, за слободата и независноста на нашата земја и за заслуги на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Бибер Антун.

Бр. 98

29 мај 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Европската економска заедница

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Jean Rey, претседател на Комисијата на Европските заедници.

Бр. 100

1 јуни 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод двесте и седумдесет годишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гимназијата, Славонска Пожега;

по повод дваесетгодишнината од работата, а за извонредни заслуги и постигнати успеси на полето и развивањето и афирмирањето на културно-уметничкото творештво во нашата земја

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Дубровничките летни игри;

по повод двесте и четириесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основно училиште „Моша Пијаде“, Оточац;

по повод седумедесет и петгодишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги и постигнати значајни резултати на заштитата, рехабилитацијата, воспитувањето и образованието на слепите лица

Завод за рехабилитација на слепи и слабовидни деца и младина „Винко Бек“, Загреб;

за заслуга на заштитата и спасувањето на животот, општествен и личен имот со што е сторен значаен придонес на социјалистичката заедница

Доброволното противпожарно друштво, Дал;

за заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Школа ученика у привреди, Самобор;

за заслуги на заштитата и спасувањето на животи, општествен и личен имот со што е сторен значаен придонес на социјалистичката заедница

Доброволното противпожарно друштво, Оточац;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Трс Војко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адум Анте, Адум Фране, Арбанас Иван, Белић Анте, Циндрић Еуген, Франић Вјекослав, Кекановић Чедомир, Крегар Иван, Мандић Стјепан, Недељковић-Поповић др Нада, Очко Јосип, Пехарда Јанко, Поповић Бранко, Суботић Душан, Скутарић Маријан, Шантић Иво, Вујић Славко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Базина Иван, Буршић Херман, Циглер Антун, Ѓулић Паво, Дојчић Драгутич, Готовац Власта, Хашчек Матија, Јадрешко Јино, Кнезоиќ Бранко,

Којлд Љубица, Лопач Иван, Матасевић Павле, Нинчевић Анте, Нинковић Петар, Полић Бранко, Пшак-Ковачић Катица, Пушић Паво, Шарић Стопица, Шошгарић Јосип, Штековић Гојко, Вежа Ивица, Витасовић Мирко, Водопић Славко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић Михајло, Алфиревић Слободан, Бачић Небојша, Бајић Милан, Баклижа Срећко, Бален Петар, Барговчак Здравко, Басара Душан, Базина Анте, Беловић Франьо, Бенчић Јосип, Билоснић Иван, Влеча Стјепан, Бобински Иван, Војановић Михо, Брадарич Павле, Бубањ Бранко, Буиц Антон, Булат Нева, Буџковић Бранко, Цар Јосип, Цуцулић Оскар, Цвијић Љубица, Чавка Шиме, Чендак Цвијетко, Дефранчески Јосипа, Дејановић Вељко, Долежал Мирко, Дролц Франьо, Думичић Анте, Дужевић Иво, Ђорђевић Драгослав, Ђурац Јосип, Ђурегић Звонимир, Ферич Адам, Фиџриќ Иван, Фрнтић Аугуст, Giachin Giacomo, Глоговић Иван, Грдовић Владе, Гргас Мате, Грѓоровић Романо, Хорватић Стјепан, Иванишин др Јаков, Иванковић Драго, Јакобушић Марин, Јеличић Томислав, Јежић Радојко, Јурашић Милан, Кахлина Франьо, Калмета Шиме, Катић Иво, Класић Милан, Клиба Антон, Кнежевић Маго, Кокотовић Иван, Колетић Матија, Косар Иван, Костанић-Беламарић Милан, Крзманић Крешимир, Крунић Душко, Кудељ-Хуњет Катица, Куртин Звонимир, Кузијановић Марио, Кушељ Петар, Квадранти-Грубич инж. Наташа;

Лактић Никола, Лазибат-Берк Ема, Lengyel Ante, Лисица Драги, Лозанић Звонко, Лукшић Јосип, Мађерић Јосип, Магаш Владимир, Маловић Зденко, Манојловић Станко, Марковић Паво, Матјачић Стјепан, Матковић Станко, Меандија Драган, Мекшиќ Егон, Мелон Албин, Миљоч-Фрковић Анкица, Миладиновић Милан, Милашинчић Восилка, Милин Љубомир, Мирковић Радомир, Мишкулин Јосипа, Моровић Петар, Најман Златко, Новаковић Ђуро, Орешковић Драго, Паћен Вера, Палчок Надан, Павловски Александар, Пеце Маријан, Пејковић Михајло, Пенде-Валић др Миа, Перера Сарика, Перош Никола, Перовић Винко, Пилиповић Стево, Пивац Јосип, Прижмић Јаков, Прпић Ранко, Прпић Владимир, Радић-Чипин Невенка, Радичић Никола, Радишић Радослав, Радоловић Марија, Ређо Хенриета, Реља Маријан, Родик Божидар, Сабол Милан, Сеитз инж. Иван, Сила Мирослав, Скроче Анка, Слабинац Франьо, Смајла Рина, Срзентић Шиме, Стевовић Олга, Стригел Славо, Сушањ Иво, Шарић Амалија, Шкара Гојко, Шкарица Звонко, Шљивић-Кузманић Ана, Шојат Ђерка, Шрајер Боривој, Штимац Франьо, Танчић-Роков Јања, Томљеновић Иван, Томшић Франо, Тотх Анкица, Тотх Иван, Уђбинац Јосип, Урем Звонко, Узелац Кузме, Вебер Љубица, Видојевић др Матија, Витановић Дмигар, Витасовић Иван, Влакушић Никша, Влајић Никола, Вуковић Штефица, Зокић Јозо, Зубчић Анте, Жарковић Борис, Жетко Јосип, Жижек Бранко;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бетица Вељко, Драгојевић Петар, Думић Анђелка, Думић Божидар, Јаић Васо, Карановић Љубица,

Ловрин Божо. Лукин Маријан, Лукин Маријо, Марелић Драгутин, Маријани Александар. Маухер Јосип, Меданић Бруно, Поњан Драго, Працаић Драгутин, Сировица Стево. Шеган Петар, Томан Јања, Томан Маријан, Томан-Роков Ређина, Узелац Петар;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Чучковић Стево, Ивановић Стево, Мишчевић Никола;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Кончар Ката, Маречек Јосип, Розман Љубица, Стоковац Милан;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Азиновић Илија, Балија Ђуро, Браниловић Стјепан, Булић Петар, Чешњак Антун, Чокљат Видо, Чука Иван, Дазгић Ненад, Дујић Јосип, Дукић Петар, Ђаја Лука, Фабијанић Елена, Гулин Добраца, Хорват Стјепан, Хрнић-Данков Ержебет, Ивчић Павлимир, Јанковић-Пезо Марија, Јукић Миле, Јурановић-Калаш Јака, Јурић Иван, Кисељевић Маријо, Котур Милан, Ковач Иван, Ковачевић-Скочић Ива, Краљ Драгутин, Кукоља Иван, Куновић Иван, Љубичић Даворка, Марин Зорка, Маринковић Стево, Марјановић Марија, Марзић Фране, Матић Тончица, Мелњак Иван, Милоратовић Мирко, Моровић Анте, Мујагић Енес, Мујкановић Тахир, Орешковић Иван, Пашић Сејфо, Перић Драгутин, Петковић Зоран, Петрић Винко, Пилиповић Ђуро, Плазанић Анте, Радановић Милутин, Рељић Миле, Ресник Здравко, Савић Рајко, Стевановић Ристо, Шесто Стево, Видачек Јосип, Видов Естера, Влашић Павле, Вујец Стјепан, Згребец Франьо, Жилић Иван, Живко Маријан.

Бр. 101

3 јуни 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги и придонес на развивањето на стопанските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЗВЕЗДА НА ГЕРДАН

д-р Friedrich Draszczyk.

Бр. 134
17 септември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за постигнати успеси во ословувањето на стручни кадри во аероклубот кои се од особено значење за одбраната на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот I класа на авијација: Јовановић Михајла Светолик;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

водникот за врска: Брдар Дане Душан;

за заслуги и постигнати успеси во работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

техничкиот капетан I класа: Лукан Андреја Андреј;

за особено истакнување и покажано самопожртвување, излагајќи го својот живот во опасност на спасување на човечки животи од удир на струја

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

војникот: Николић Михајла Јагодин.

Бр. 135
22 септември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
491. Одлука за формирањето и работата на меѓурејублички комитети — — — —	689
492. Одлука за формирање комисији и комитети на Сојузниот извршен совет — — — —	690
493. Одлука за спроведување реорганизација на сојузната управа — — — —	691
494. Одлука за дополнително на Одлуката за определување на растителните болести и штетници чие спроведување и сузбивање е од интерес за целата земја — — — —	693
Одликувања — — — — — — — — — —	693
Меѓународни договори — — — — — — — —	557